

Услови за користење на тарифните модели Mobile Unlimited, Magenta 1 Unlimited и Ultra

1. Со користење на тарифните модели Mobile Unlimited, Magenta 1 Unlimited и Ultra (понатаму во текстот: тарифен/и модел/и) претплатникот на мобилни услуги на Македонски Телеком (понатаму во текстот: Претплатникот) ги прифаќа следниве Услови за користење на мобилен интернет во Unlimited тарифни модели (понатаму во текстот: Услови за користење на интернет). Тарифниот модел се смета за активиран, во моментот на прифаќање на Условите за користење за што Претплатникот ќе добие СМС порака.
2. Избраниот тарифен модел може да се активира во продажните места на Македонски Телеком, со јавување на 122, преку мобилната апликација Telekom MK или на друг начин достапен на корисникот.
3. Цените и достапноста на тарифните модели се наведени во Официјалниот Ценовник на Македонски Телеком.
4. Заради осигурување на оптимално корисничко искуство во користењето на мобилниот интернет од овие тарифни модели како и заради заштита од злоупотреба, Операторот применува Политика на фер користење.
5. Со активирање на тарифниот модел, Претплатникот добива 100 GB мобилен интернет секој месец во согласност со Политиката за фер користење. Претплатникот се обрзува доделениот мобилен интернет да го користи исклучиво за сопствени потреби за целите на мобилна комуникација/сообраќај согласно избраниот тарифен модел. Не е дозволена употреба на доделениот мобилен интернет за комуникација помеѓу уреди и/или апликации т.е. М2М комуникација.
6. По искористувањето на доделените 100 GB месечно, Операторот ја ограничува брзината на пристап до мобилен интернет на 64 kbps /64 kbps а Претплатникот има право да активира дополнителен интернет пакет за што ќе биде соодветно информиран.
7. Месечниот мобилен интернет од избраниот тарифен модел е достапен за користење само во домашната мобилна мрежа, на територија на Р.С. Македонија и не може да се користи во роаминг .
8. Претплатникот ќе биде навремено информиран за секоја промена во пристапот и/или користењето на услугата од страна на Македонски Телеком
9. Барањето на корисникот да го активира тарифниот модел може да биде одбиено поради неисполнување на условите наведени во Општите услови за засновање претплатнички однос и користење на услугите на Македонски Телеком АД – Скопје.
10. Претплатникот на Mobile Unlimited, Magenta 1 Unlimited и Ultra тарифните модели има право да направи промена на избраниот тарифен модел во согласност со склучениот Стандарден претплатнички договор.
11. При промена на избраниот тарифен модел, во случај кога Претплатникот извршил набавка на терминална опрема по основ на Договор за лојалност , за набавената опрема и условите за плаќање ќе се применуваат правилата дефинирани во Договорот за Лојалност.
12. За сите околности кои не се предвидени во овие Услови за користење тарифните модели Mobile Unlimited, Magenta 1 Unlimited и Ultra ќе се применува Официјалниот Ценовник, Општите услови за

засновање претплатнички однос и користење на услугите на Македонски Телеком, како и позитивните законски прописи во Република Македонија од областа на електронските комуникации.

13. Овие Услови за користење ќе се раководат и толкуваат според позитивните законски прописи на Република Македонија. Со користењето на тарифниот модел, крајниот корисник се согласува дека секој спор или секое барање, произлезени од или во врска со овие услови, или во врска со нивното спроведување, се во надлежност на Основниот граѓански суд во Скопје. Македонски Телеком го задржува правото еднострано да ги менува и дополнува овие Услови за користење на тарифните модели за што корисникот ќе биде известен преку веб-страницата или на друг соодветен начин.
14. Овие Услови за користење на тарифните модели Mobile Unlimited, Magenta 1 Unlimited и Ultra стапуваат на сила од 01.12.2021 година.